



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. – Откако според тарифата – Жиро сметка на Службата на општественото книговодство 60092-603-21943

Петок, 26 октомври 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 57

ГОД. XL

Цена на овој број е 102 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рек за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

605.

Врз основа на член 79 став 2 од Деловникот за работа на Претседателството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/81 и 69/83), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 10 октомври 1984 година донесе

## ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ СЛУЖБА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ОБЈЕКТИ

1. Во Одлуката за основање Служба за репрезентативни објекти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/80) во точка 2 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „во Белград и 'Бела вила', вилата 'Брионка' и вилата 'Јадранка' на Бриони“. Ст. 2 и 3 се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 31  
10 октомври 1984 година  
Белград

Претседателство  
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател  
Веселин Гурановиќ, с. р.

606.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за Советот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74 и 20/82), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 10 октомври 1984 година донесе

## ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

За секретар на Советот на федерацијата, почнувајќи од 15 октомври 1984 година, се именува Веселин Лазовиќ, досегашен раководен работник во службите на Претседателството на СФРЈ.

О. бр. 33  
10 октомври 1984 година  
Белград

Претседателство  
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател  
Веселин Гурановиќ, с. р.

607.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83) и на член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 23 октомври 1984 година, донесе

## ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на дневница во износ од 1.000 динари за деновите поминати надвор од местото на живелиштето поради учество во работата на соборите на Собранието на СФРЈ на работните тела и на заедничките работни тела чиј е член или поради вршење на работи по одлука на тие тела, на нивните претседатели или на претседателот на Собранието на СФРЈ.

2. Функционерот што го избира или именува Собранието на СФРЈ има право на дневница во износ од 1.000 динари за деновите што ги поминал на службено патување.

3. Трошоците за ноќевање се признаваат според сметката на хотелско-угостителската работна организација до износот од 1.400 динари, со тоа што заедно со дневницата можат да изнесуваат најмногу 2.400 динари.

4. Правото од точ. 2 и 3 на оваа одлука му припаѓа и на раководниот работник што го поставува Комисијата за избор и именувања на Собранието на СФРЈ.

5. Исплата на надоместот според оваа одлука за делегатите на Собранието на СФРЈ паѓа на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ, а за функционерите на товар на наменските средства на органот во кој се остварува личниот доход.

6. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/84 и 32/84).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-46/84-013  
23 октомври 1984 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател  
на Комисијата,  
Реџеп Хамити, с. р.

**608.**

Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 23 октомври 1984 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ, кои живеат одвоено од своето семејство, имаат право на месечен надомест на трошоците поради одвоен живот од семејството во износ од 16.000 динари.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на раководните работници што ги назначува Комисијата за избор и именувања на Собранието на СФРЈ.

3. Правото на надоместот од точ. 1 и 2 на оваа одлука престанува од првиот нареден месец во кој на функционерот односно на раководниот работник му е доделен уселив семеен стан, односно со престанокот на функцијата односно должноста на која е избран односно назначен.

4. Правото од точ. 1 и 2 на оваа одлука припаѓа од 1 ноември 1984 година.

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа на товар на наменските средства на органот во кој се отварува личниот доход.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/84).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 114-47/84-013  
23 октомври 1984 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател  
на Комисијата,  
Резеп Хамита, с. р.

**609.**

Врз основа на чл. 4 и 15 од Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/83), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

1. Во Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селидбени трошоци што на сојузните органи на управата и

на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/83) во точка 1 текстот што се однесува на Ангола се менува и гласи:

**„За Ангола:**

I група 80 САД долари  
II група 72 САД долари”

Текстот што се однесува на Австралија, се менува и гласи:

**„За Австралија:**

I група 85 австралиски долари  
II група 77 австралиски долари”

Текстот што се однесува на Австрија, се менува и гласи:

**„За Австрија:**

I група 1.100 австриски шилинзи  
II група 1.000 австриски шилинзи”

Текстот што се однесува на Бангладеш, се менува и гласи:

**„За Бангладеш:**

I група 80 САД долари  
II група 72 САД долари”

Текстот што се однесува на Данска, се менува и гласи:

**„За Данска:**

I група 600 дански круни  
II група 540 дански круни”

Текстот што се однесува на Етиопија, се менува и гласи:

**„За Етиопија:**

I група 60 САД долари  
II група 54 САД долари”

По текстот што се однесува на Гвинеја се додава нов текст, кој гласи:

**„За Гвинеја Бисао:**

I група 95 САД долари  
II група 86 САД долари”

Текстот што се однесува на Ирак, се менува и гласи:

**„За Ирак:**

I група 90 САД долари  
II група 81 САД долари”

Текстот што се однесува на Ирска, се менува и гласи:

**„За Ирска:**

I група 60 англиски фунти  
II група 54 англиски фунти”

Текстот што се однесува на Исланд, се менува и гласи:

**„За Исланд:**

I група 60 САД долари  
II група 54 САД долари”

Текстот што се однесува на ДР Јемен, се менува и гласи:

**„За ДР Јемен:**

I група 100 САД долари  
II група 90 САД долари”

Текстот што се однесува на Камерун, се менува и гласи:

**„За Камерун:**

I група 92 САД долари  
II група 83 САД долари”

Текстот што се однесува на Канада се менува и гласи:

**„За Канада:**

I група 75 канадски долари  
II група 68 канадски долари”

Текстот што се однесува на Кенија, се менува и гласи:

**„За Кенија:**

I група 55 САД долари  
II група 50 САД долари”

Текстот што се однесува на Либерија, се менува и гласи:

**„За Либерија:**

I група 90 САД долари  
II група 81 САД долари”

Текстот што се однесува на Малезија, се менува и гласи:

**„За Малезија:**

I група 100 САД долари  
II група 90 САД долари”

Текстот што се однесува на Малта, се менува и гласи:

**„За Малта:**

I група 75 САД долари  
II група 67 САД долари”

Текстот што се однесува на Норвешка, се менува и гласи:

**„За Норвешка:**

I група 700 норвешки круни  
II група 630 норвешки круни”

Текстот што се однесува на Оман, се менува и гласи:

**„За Оман:**

I група 100 САД долари  
II група 90 САД долари”

Текстот што се однесува на Пакистан, се менува и гласи:

**„За Пакистан:**

I група 76 САД долари  
II група 68 САД долари”

Текстот што се однесува на Сејшели, се менува и гласи:

**„За Сејшели:**

I група 95 САД долари  
II група 86 САД долари”

Текстот што се однесува на Шведска, се менува и гласи:

**„За Шведска:**

I група 800 шведски круни  
II група 720 шведски круни”

Текстот што се однесува на Танзанија, се менува и гласи:

**„За Танзанија:**

I група 90 САД долари  
II група 81 САД долари”

Текстот што се однесува на Тајланд, се менува и гласи:

**„За Тајланд:**

I група 75 САД долари  
II група 68 САД долари”

Текстот што се однесува на сите други држави, се менува и гласи:

**„За сите други држави:**

I група 55 САД долари  
II група 50 САД долари”

2. Ова решение се применува на службените патувања во странство што почнуваат од денот на неговото влегување во сила.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 422  
11 октомври 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

610.

Врз основа на член 20а став 1 од Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/77, 41/83, 10/84 и 22/84), директорот на Сојузниот завод за статистика издава

## НАРЕДБА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1984 ГОДИНА**

1. Зголемувањето на цените на мало во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во периодот од 1 октомври 1983 година до 30 септември 1984 година во однос на периодот од 1 октомври 1982 година до 30 септември 1983 година изнесува 55,8%.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 26-2103/2  
16 октомври 1984 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод  
за статистика,  
Франга Комел, с. р.

## 611.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К****ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ**

## Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за алуминиум и легури на алуминиум („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/84) член 3 се менува и гласи:

„Применувањето на југословенскиот стандард JUS C. T7.227 од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Југословенскиот стандард JUS C.T7.220 од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на алуминиум и легури на алуминиум што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.”

## Член 2

Овој правилник влегува во сила на 21 декември 1984 година.

50-8780/2  
9 октомври 1984 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 612.

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација објавува

**С П И С О К****НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ ШИШИЊА ЗА ПРОПАН-БУТАН-ГАС, СО ВЕНТИЛ**

За атестирање на челични шишиња за пропан-бутан-гас, со вентил, во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на челични шишиња за пропан-бутан-гас, со вентил („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/83), е овластена Работната организација Завод за заварување, со целосна одговорност, Белград, Грчиќа Миленка 67.

Бр. 50-13088/1  
18 септември 1984 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 613.

Врз основа на член 100 став 5 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

**У П А Т С Т В О**

**ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА, ПРЕКУ ЧИЈА ЖИРО-СМЕТКА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОДНОСНО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ РАСПОЛАГААТ СО СРЕДСТВАТА СО КОИ УПРАВУВААТ, ГИ ОБЕЗБЕДУВА И ДОСТАВУВА ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО, МЕСЕЧНО, ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА И ВРШЕЊЕ НА ИНФОРМАТИВНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ**

1. Со ова упатство се пропишуваат податоците што работната организација ги обезбедува во книговодството и во другите евиденции, по основни организации на здружен труд односно по работни заедници кои, во согласност со самоуправна спогодба, остваруваат вкупен приход и располагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација во чиј се состав, за потребите на општествената евиденција и за вршење на информативно-аналитички работи, како и начинот на поставување и роковите за доставување на извештаите за тие податоци до Службата на општественото книговодство.

2. Работната организација е должна, врз основа на извршените плаќања на интерните сметки на основните организации на здружен труд и на работните заедници (во натамошниот текст: на интерните сметки), во книговодството и во другите евиденции да ги обезбеди следните податоци:

- салдо на паричните средства на интерната сметка на 1 јануари тековната година,
- промени на интерната сметка по шифрите на расчленетиот промет,
- салдо на паричните средства на интерната сметка последниот ден на пресметковниот период.

Евиденциите од став 1 на оваа точка работната организација ги води посебно за секоја основна организација на здружен труд и за секоја работна заедница.

Ако на жиро-сметката на работната организација се водат и средствата со кои, согласно со самоуправната спогодба за здружување, во согласност со одредбите на член 244 од Законот за здружениот труд, располага работната организација, промените на тие средства посебно се евидентираат.

Кога основните организации на здружен труд и работните заедници ќе одлучат со средствата за заедничка потрошувачка да располагаат преку сметките на издвоените средства на работната организација, во евиденциите посебно се водат промените на тие средства за секоја основна организација на здружен труд и за секоја работна заедница односно за работната организација за средствата со кои, согласно со самоуправната спогодба, таа располага.

3. Називот и ознаките на шифрите на расчленетиот промет од точка 2 на ова упатство и нивната содржина се даваат во прилогот кон ова упатство и претставуваат негов составен дел.

Ознаките на шифрите на расчленетиот промет врз основа на кои се водат евиденциите од точка 2 на ова упатство се внесуваат на секој налог за плаќање во полето „шифра”, и тоа:

- за плаќања преку жиро-сметката на работната организација шифрата на расчленетиот промет ја внесува единицата на Службата на општественото книговодство што го прима налогот за извршување,
- за меѓусебни плаќања преку интерните сметки на интерните налози за плаќање и на интерните налози за пресметка, што се издаваат во согласност со чл. 3 и 4 од Правилникот за начинот на вршење меѓусебните плаќања преку интерните сметки на основните организации на здружен труд, односно на работните заедници кои распо-

лагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација во чиј се состав („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/84) – (во натамошниот текст: Правилникот), шифрата на расчленетиот промет ја внесува овластениот работник на работната организација.

4. Врз основа на евиденциите од точка 2 на ова упатство, работната организација односно работната заедница што ги врши тие работи за сметка на работната организација месечно, по истекот на извештајниот период, составува извештај за промените по интерните сметки на основните организации на здружен труд и на работните заедници – образец Р-2 (во натамошниот текст: извештај Р-2) за секоја основна организација на здружен труд и за секоја работна заедница, посебно за средствата на интерната сметка за намирување на обврските од редовното работење, а посебно за средствата за заедничка потрошувачка.

За промените на средствата согласно со точка 2 ст. 3 и 4 на ова упатство, се составува посебен извештај Р-2 за средствата со кои располага работната организација.

Образецот на извештајот Р-2 е составен дел на ова упатство.

Извештајниот период го опфаќа периодот од 1 јануари до последниот ден во месецот за кој се составува извештај.

Пред составувањето на извештајот Р-2, работната организација го утврдува збирот на промените по шифрите на расчленетиот промет согласно со одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка. Податоците се искажуваат во извештајот Р-2 во колона 3.

Податоците од интерните сметки на основните организации на здружен труд и на работните заедници, искажани по шифри на расчленетиот промет во извештаите Р-2 треба да се согласуваат со податоците за плаќањата што ги извршиле работните организации преку жиро-сметката односно сметката на заедничката потрошувачка.

На реден број 02 односно 34 од извештајот Р-2 се искажува побарувачкото салдо на интерната сметка кај ос-

новните организации кои рамковните кредити на банките односно интерните кредити ги користат преку интерната сметка, по принципот на тековна сметка, во согласност со член 5 став 2 од Правилникот. Другите основни организации го искажуваат салдото на реден број 01 односно 33 од извештајот Р-2.

Во годината на преминување на работење во согласност со член 146 став 2 на Законот за здружениот труд, на позициите на почетното салдо се внесува состојбата на интерната сметка на денот на преминувањето на таков начин на работење, по преносот на средствата од жиро-сметката на основните организации на здружен труд, односно на работните заедници врз жиро-сметката на работната организација пред евидентирањето на промените настанати на тој ден.

Извештаите се составуваат секој месец и се поднесуваат до надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на работната организација до осмиот ден во наредниот месец по истекот на извештајниот период.

5. Првиот извештај Р-2, на начинот пропишан со ова упатство, се поднесува по истекот на месецот во кој основните организации на здружен труд односно работните заедници преминале на располагање со средствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација.

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 10-4-52/84  
12 септември 1984 година  
Белград

Генерален директор  
на Службата на општественото книговодство,  
м-р Цемшит Дуриќ, с. р.

**Образец Р-2**

РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА .....  
СЕДИШТЕ НА СОК — РО .....

**ИЗВЕШТАЈ**

**ЗА ПРОМЕНЕТЕ ПО ИНТЕРНИТЕ СМЕТКИ НА ООЗТ И НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО ..... 198..... ГОДИНА**

Назив и седиште на ООЗТ — РЗ .....

Седиште на СОК според седиштето на ООЗТ — РЗ .....

Вид на средства .....

Вид на работа

Податоци за обработка:

Период

за работната организација

1	2	3	4	5
Седиште на СОК				

6	7	8
Основна сметка		

9	10	11	12	13	14	15	
Индивидуална партија							

16	17	18	19
Поблиска ознака на ООЗТ			

за ООЗТ — РЗ

1	2	3	4	5

6	7	8

9	10	11	12	13	14	15	

(во динари без пари)

Назив на елементот	Реден број	Шифра	Износ
1	2	3	4
Почетно салдо — долговно (+)	01	02	
Почетно салдо побарувачко (—)	02	03	
Примања од населението што влегуваат во вкупниот приход, односно изворни приходи	03	10	

Назив на елементот	Реден број	Шифра	И з н о с
1	2	3	4
Примања од корисниците на општествени средства што влегуваат во вкупниот приход, односно изворни приходи	04	11	
Примени средства од буџетите и фондовите	05	12	
Примени кредити и заеми	06	13	
Примања остварени со индосирање на меница по основ на реализација на производи и услуги	07	14	
Самопридонеси и слични примања од населението	08	15	
Наплати на лотарија, осигурувања и слични примања од населението	09	16	
Наплати на корисниците на општествени средства од населението по други основи	10	17	
Ослободени средства на пласмани и други вратени сопствени средства	11	18	
Други примања помеѓу корисниците на општествени средства	12	19	
<b>ВКУПНО ПРИМАЊА (03 до 12)</b>	<b>13</b>		
<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА (13 + 01 или 13 — 02)</b>	<b>14</b>		
Плаќања на други корисници на општествени средства по основ на набавка на материјали, извршени услуги, купување на трговски стоки	15	30	
Исплати на населението за производи и извршени услуги	16	31	
Надомести на населението за извршена работа или по основ на други права од работниот однос	17	32	
Платени камати, осигурувања и слично	18	35	
Издвојувања за општа, заедничка и друга потрошувачка	19	38	
Исплатени чисти лични доходи и надомести на чистите лични доходи	20	40	
Исплати на населението по основ на социјално осигурување, солидарност, боречки права и друго	21	43	
Запрени даноци на промет на производи и на извршени услуги, други запрени надомести, придонеси и слично	22	51	
Исплати за инвестиции помеѓу корисниците на општествени средства	23	70	
Чисти лични доходи исплатени од средствата на инвеститорите	24	71	
Други надомести на населението од средствата на инвеститорите	25	72	
Издвојувања на средства за станбена изградба	26	82	
Вратени заеми и отплати на кредити	27	93	
Исплати на населението на лотарија, осигурување и слични примања	28	96	
Исплати на корисниците на општествени средства на населението по други основи	29	97	
Пласмани на сопствени средства	30	98	
Други издавања помеѓу корисниците на општествени средства	31	99	
<b>ВКУПНО ИЗДАВАЊА (15 до 31)</b>	<b>32</b>		
Конечно салдо — долгово (+) (14 минус 32)	33	06	
Конечно салдо — побарувачко (—) (32 минус 14)	34	07	

Составил ..... Контролирал .....

(место за печат и потпис)

## УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

1. Во соодветните полиња пред заглавието на образецот работната организација го запишува:
  - 1) називот и седиштето на работната организација во чиј се состав основните организации на здружен труд и работните заедници;
  - 2) називот на седиштата на Службата на општествено-то книговодство кај кои се води жиро-сметката на работната организација преку која располагаат со средствата основните организации на здружен труд и работните заедници;
  - 3) периодот за кој е составен извештајот;
  - 4) називот и седиштето на основната организација на здружен труд односно на работната заедница за која работната организација поднесува извештај;
  - 5) називот на седиштето на Службата на општествено-то книговодство надлежно според седиштето на основната организација на здружен труд или на работната заедница (кај кое досега се водела сметката на основната организација на здружен труд односно на работната заедница);
  - 6) видот на средствата, и тоа: - средства за редовно работење,  
- средства за заедничка потрошувачка,  
- средства за други намени (член 244 на Законот за здружениот труд).
2. Во колона 4 под соодветните редни броеви се запишува збирот на промените од 1 јануари до последниот ден на извештајниот период (кумулативно) на соодветните шифри на расчленетиот промет. Износите се исказуваат во динари без пари. Под реден број 13 се исказува збирот на примањата, а под реден број 32 збирот на издавањата. Под ред. бр. 01 и 33 се исказува долговното (позитивно) салдо, а под ред. бр. 02 и 34 побарувачкото (негативно) салдо.
3. Податоците за обработка ги запишува Службата на општественото книговодство.

## Прилог 1

## РАСПОРЕД И СОДРЖИНА НА ШИФРИТЕ НА РАСЧЛЕНЕТИОТ ПРОМЕТ

## 1. Распоред на шифрите на расчленетиот промет

## Примања

- Шифра 10 - Примања од населението што влегуваат во вкупниот приход, односно изворни приходи
- Шифра 11 - Примања од корисниците на општествени средства што влегуваат во вкупниот приход, односно изворни приходи
- Шифра 12 - Примени средства од буџетите и од фондосите
- Шифра 13 - Примени кредити и заеми
- Шифра 14 - Примања остварени со индосирање на меница по основ на реализација на производи и услуги
- Шифра 15 - Самопридонеси и слични примања од населението
- Шифра 16 - Наплати на лотарија, осигурувања и слични примања од населението
- Шифра 17 - Наплата на корисниците на општествени средства од населението по други основи
- Шифра 18 - Ослободени средства на пласмани и други вратени сопствени средства
- Шифра 19 - Други примања помеѓу корисниците на општествени средства

## Издавања

- Шифра 30 - Плаќања на други корисници на општествени средства по основ на набавка на материјали, извршени услуги и купување на трговски стоки
- Шифра 31 - Исплата на населението за производи и извршени услуги
- Шифра 32 - Надомести на населението за извршена работа или по основ на други права од работниот однос
- Шифра 35 - Платени камати, осигурувања и слично
- Шифра 38 - Издвојувања за општа, заедничка и друга потрошувачка
- Шифра 40 - Исплатени чисти лични доходи и надомести на чистите лични доходи
- Шифра 43 - Исплати на населението по основ на социјално осигурување, солидарност, боречки права и друго
- Шифра 51 - Запрени даноци на промет на производи и извршени услуги, други запрени надомести, придонеси и слично
- Шифра 70 - Исплати за инвестиции помеѓу корисниците на општествени средства
- Шифра 71 - Чисти лични доходи исплатени од средствата на инвеститорите
- Шифра 72 - Други надомести на населението од средствата на инвеститорите
- Шифра 82 - Издвојувања на средства за станбена изградба
- Шифра 93 - Вратени заеми и отплати на кредити
- Шифра 96 - Исплати на населението на лотарија, осигурување и слични примања
- Шифра 97 - Исплати од корисниците на општествени средства на населението по други основи
- Шифра 98 - Пласмани на сопствените средства
- Шифра 99 - Други издавања помеѓу корисниците на општествени средства

## 2. Содржина на шифрите на расчленетиот промет

## Примања

Шифра 10 - Примања од населението што влегуваат во вкупниот приход, односно изворни приходи

1. Со шифрата 10 се обележуваат уплатите од населението за производи и услуги, како што се:

- уплати на пазарот за продадени стоки и услуги во готово во трговијата и во други дејности, вклучувајќи ги и примањата за продадени стоки преземени од граѓани во комисион;

- уплати на населението за стоки и услуги на сметките на корисниците на општествени средства (со општа или посебна уплатница) преку благјани, пошти, банки и организациони единици на службата;

- уплати на банките за сметка на своите комитенти - граѓани врз товар на тековни односно жиро-сметки на граѓани врз основа на генерално овластување односно на судски и други извршни налози;

- уплати при реализација (инкасирање) на чекови на граѓани примени за продадени стоки и услуги;

- уплати при реализација (инкасирање) на чекови на банки издадени за реализација на потрошувачки и други банкарски кредити;

- преноси од сметките на банките врз сметката на корисникот на општествени средства врз основа на документацијата што ја предаваат граѓаните корисници на кредити кога на тој начин се реализираат кредити на банки.

Со оваа шифра се обележува и партиципација на граѓани за лекови, определени здравствени услуги, ортопедски помагала и слично.

Шифрата 10 може да се јави само кај работните заедници за кои во самоуправната спогодба за основање е предвидена можност да стапуваат во деловни односи со трети лица.

Кај работните заедници што се формирани врз основа на член 379 од Законот за здружениот труд за потребите на општествениот стандард (исхрана, одморалишта, детски установи и сл.) - на оваа шифра се евидентира дел од надоместот за извршените услуги наплатени непосредно од граѓаните - работници - основачи на таа работна заедница. Делот што по тој основ се исплатува непосредно од основачите се евидентира на шифрата 11.

Кај организациите на здружен труд за промет на нафта и нафтни деривати со шифрата 10 се обележува уплата во готово и налогот со кој се врши пресметка на примените чекови од граѓани. Уплатите од корисниците на општествени средства за дадени бонови за бензин се евидентираат на шифрата 11.

*Шифра 11 - Примања од корисниците на општествени средства што влегуваат во вкупниот приход, односно изворни приходи*

2. Кај организациите на здружен труд со шифрата 11 се обележуваат сите примања одобрени на интерната сметка преку жиро-сметката на работната организација, што според прописите влегуваат во вкупниот приход, а се наплатени од други корисници на општествени средства, примањата од распределбата на заедничкиот приход и одобренјата од плаќањата на извршените пресметки на меѓусебните обврски на организациите на здружен труд што заеднички ја користат жиро-сметката на работната организација.

Според тоа, со шифрата 11 кај организациите на здружен труд од областа на стопанството се обележуваат следните налози:

- по основ на продажба на производи и услуги на домашниот и на странскиот пазар односно во рамките на организациите на здружен труд;

- по основ на учество во заеднички остварениот приход односно во заеднички остварениот доход врз основа на здружување на средства и труд;

- по основ на примени компензации, регреси, премии и дотации;

- по други основи утврдени со закон или со самоуправни спогодба, односно со договор во согласност со закон, и тоа: дополнително утврдените остварени приходи од работењето во претходните пресметковни периоди; приходите од надомест на штети освен надомести на штета на основни средства и на средства на заедничка потрошувачка, приходите од камати врз основа на стоковни и потрошувачки кредити; позитивните курсни разлики пресметани според просечниот дневен курс на девизите и др.

Кај организациите на здружен труд од општествени дејности со оваа шифра се евидентираат приходите по основ на размената на труд остварени преку самоуправните интересни заедници непосредно од други корисници на општествени средства за сторени услуги односно за изведување на определени програми.

Примањата од буџетите и фондовите со посебна намена не се обележуваат со шифрата 11, туку со шифра 12.

Кај работните заедници со шифрата 11 се обележуваат износите што влегуваат во нивниот вкупен приход. Содржината и височината на овие приходи се утврдени согласно со прописите, статутот, самоуправната спогодба односно со друг акт со кој се регулираат односите на основачите со работната заедница.

Со шифрата 11 се обележуваат и налозите за задолжувања издадени и за сторнирање во тековната година на претходно евидентирана уплата (налози со кои се пренесуваат наплатените средства за сметка на други корисници на општествени средства кои во моментот на уплатата или како дел од данокот во готово претходно се евидентирани на шифрата 11, на пример: продажба на билети на автобуски станици и во патничките и туристичките агенции за друмскиот, воздушниот, железничкиот или поморскиот сообраќај и сл.).

Кај средствата за заедничка потрошувачка со шифрата 11 се обележуваат примањата по основ на дел од доходот издвоени по завршната сметка, како и средствата за станбена изградба што се пресметуваат на личните доходи односно од доходот во текуштата година, а им припаѓаат на средствата за заедничка потрошувачка, како и наплатените камати по основ на пласманите од овие средства.

*Шифра 12 - Примени средства од буџетите и од фондовите*

3. Кај организациите на здружен труд од областа на стопанството со шифрата 12 се обележуваат средствата примени од буџетите и од фондовите на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници за инвестиции и други посебни намени без обврска за враќање, што не влегуваат во вкупниот приход (средства за санација, покривање на загуби и сл.).

Кај организациите на здружен труд од општествени дејности со оваа шифра се опфаќаат средствата примени без обврска за враќање, што не влегуваат во вкупниот приход, како што се: дополнителни средства од буџетите, од фондовите на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници за инвестиции и за други посебни намени. Овде не се опфатени примањата што претставуваат надомест за вршење на редовна дејност остварени преку самоуправните интересни заедници.

Кај работните заедници со шифрата 12 се обележува „одобрението“ од налогот со кој од средствата на основачите се покрива загубата што ја остварила работната заедница во претходната година.

*Шифра 13 - Примени кредити и заеми*

4. Со шифрата 13 се обележуваат налозите со кои се пренесуваат средствата при реализација на кредитите одобрени од банките и од други корисници на општествени средства.

Со шифрата 13 се обележуваат и заемите од корисниците на општествени средства како што се: примени средства за исплата на лични доходи, за санација, за покривање на загуби и слично.

Со шифрата 13 се обележуваат и налозите за пренос на кредити и заеми од сметките на заедничките резерви и резервите на фондовите на општествено-политичките заедници.

Привремените заеми за намирување на втасаните обврски од резервните фондови и други издвоени средства на корисниците на општествени средства се обележуваат со шифрата 19.

Со шифрата 13 се обележува и „одобрението“ од пресметковниот налог, што се издава во корист и врз товар на сметката на трасантот во случај кога меничниот долг ќе се исплати во целост или делумно од средствата на банката или на друг корисник на општествени средства како авал по таа меница. На ист начин се постапува кај пресметковниот налог, кој е издаден врз товар и во корист на сметката на должникот, во моментот на наплатата на долгот од средствата на гарантот - банката или на друг корисник на општествени средства.



Со шифрата 13 се обележува и преносот на средства од друга интерна сметка на име-заем за одржување на тековната ликвидност согласно со самоуправната спогодба.

Ако кредитите од претходниот став се одобруваат и користат како рамковни кредити преку интерните сметки не се обележуваат со шифрата 13. Налозите со кои се користат овие кредити се обележуваат со шифра согласно со карактерот на обврските што се намируваат со тие налози. Побарувачкото салдо што во тој случај се јавува на интерната сметка во извештајот на образецот Р-2 се икажува во редниот број 34.

Кај работните заедници промени на шифрата 13 по правило нема да се јавуваат. По исклучок, кредити и заеми можат да се јават кај работните заедници основани согласно со одредбите на чл. 379 и 403 од Законот за здружениот труд.

Со шифрата 13 се обележува и приливот на средства-та остварен со издавање на обврзници.

Налозите со кои се враќаат кредитите, заемите и другите наведени средства се обележуваат со шифрата 93, без оглед на тоа во која година се користени. Налозите со кои се плаќа камата и провизија по овие кредити, заеми и емитувани хартии од вредност се обележуваат со шифрата 35.

**Шифра 14 – Примања остварени со индосирање на меница по основ на реализација на производи и услуги**

5. Со шифрата 14 се обележува „одобрението“ од пресметковниот налог издаден за извршено плаќање со индосирање на меница. „Задолженето“ од кој пресметковен налог се обележува со една од постојните шифри, согласно со карактерот на намирената обврска (30, 70, 93 и др.).

**Шифра 15 – Самопридонеси и слични примања од населението**

6. Со шифрата 15 се обележуваат уплатите на населението на сметката на корисниците на општествени средства за задоволување на општите и заедничките потреби, како што се: уплати на населението за добивање приклучок за електрична енергија, вода, телефон и сл.

Кај средствата за заедничка потрошувачка, со шифрата 15 се обележува уплата на учество на работници за станбена изградба согласно со општиот акт на основната организација на здружен труд односно на работната заедница.

**Шифра 16 – Наплати на лотарија, осигурувања и слични примања од населението**

7. Кај специјализираните организации за организација на лотарија и други игри на среќа со шифрата 16 се обележуваат бруто-уплатите што ги уплатуваат лицата учесници на игри на среќа. На ист начин постапуваат и организаторите на повремени игри на среќа (томбола, среќка и др.).

Исплатените премии по основ на осигурување на граѓаните и исплатените добивки (нето-износ) кај игрите на среќа се обележуваат со шифрата 96.

**Шифра 17 – Наплата на корисниците на општествени средства од населението по други основи**

8. Со шифрата 17 се обележуваат уплатите на населението на сметката на корисниците на општествени средства по следните основи:

- уплати според договорите врз основа на кои граѓаните стекнуваат определени права на земјишта и недвижности во општествена сопственост.

- Давање под наем возила на граѓани кај rent-a-car служби се смета како услуга и надоместот се обележува со шифра 10;

- уплати на готовина при основање на договорна организација, како и уплати за финансирање од страна на основачите на договорната организација;

- уплати на основачки влогови на задругари;
- уплати на сметката на инвеститорот на име стекнување право на приоритетно вработување на новоотворени работни места;

- закупнини од земјоделци за користење на земјоделско земјиште во општествена сопственост;

- враќање на стипендии, студентски кредити и заеми на други корисници на општествени средства (освен на банки);

- уплати за враќање на кусоци или штети што ќе ги стори одговорно лице;

- уплати на работници на име учество во цената на превозот од работа и до работа (за добиена маркичка за јавниот градски сообраќај или за користење на автобус во режија на организацијата или на посебен сервис) и други слични рефундации наплатени од работниците.

Налозите со кои се пренесуваат средствата до крајните корисници со продажба на пригодни маркички за детската недела, разни фискултурни приредби, борба против определени болести, неделата на Црвениот крст, солидарност и сл. се обележуваат – на „одобрението“ со шифрата 17, а на „задолжувањето“ со шифрата 11 (како сторно).

**Шифра 18 – Ослободени средства на пласманите и други вратени сопствени средства**

9. Со шифрата 18 се обележува приливот – враќањето на сопствени средства, што во вид на пласмани или во форма на привремена имобилизација, според определени прописи, биле пренесени врз други корисници на општествени средства или врз друга сметка, и тоа:

- средства вложени во заедничко работење во земјата и во странство;

- орочени средства;

- средства вложени во фондот на основачите на банката;

- кредити дадени на организации на здружен труд и на други организации и општествено-политички заедници;

- кредити дадени на странски деловни партнери;

- кредити дадени во заедничките резерви на организациите на здружен труд;

- заем за неразвиените подрачја;

- заем за енергетиката;

- други пласмани на средства, како што се: примањата по основ на вратени гарантирани износи и на задолжителен депозит, средства вложени во обврзници и сл.

Со шифрата 18 се обележува „одобрението“ од интерниот налог за пренос што го издава Службата на општественото книговодство според одредбите на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства заради враќање средства на авалот по меница односно на гарантот (на сите корисници на општествени средства освен банките). Поради тоа што долгот или дел од долгот во моментот на втасувањето е наплатен од неговите средства, „задолжувањето“ од овој налог се обележува со шифрата 93.

Со оваа шифра се обележува приливот на средства во моментот на враќањето, без оглед на годината во која по тој основ се издвоени.

Додека не се утврдат конечни решенија за следење на кредитните односи помеѓу населението и кредиторите – небанкарски организации, со шифрата 18 се обележуваат и следните уплати на населението на сметките на корисниците на општествени средства:

- отплати по потрошувачки кредити;

- отплати по кредити за станбена изградба од средствата за заедничка потрошувачка што ги уплатуваат работниците должници по тие кредити.

Со шифрата 18 се обележува „одобрението“ од налозите со кои се врши уплата на запрените износи при исплатата на лични доходи, пензии и сл. по основ на отплатите на кредитите од претходниот став.

Каматите примени по основ на наведените пласмани помеѓу корисниците на општествени средства односно на издвоени средства, како и на наведените кредити на населението се обележуваат со шифрата 11.

Со шифрата 18 се обележуваат одобренјата од интерните налози со кои се врши враќање од интерната сметка на должникот на интерната сметка на доверителот по позајмици дадени во согласност со самоуправни спогодба, на друга основна организација на здружен труд и работна заедница што ја користат жиро-сметката на иста работна организација.

#### *Шифра 19 – Други примања помеѓу корисниците на општествени средства*

10. Со шифрата 19 се обележуваат примањата од други корисници на општествени средства и преносите од сметка врз сметка на ист корисник на општествени средства за кои не се предвидени посебни шифри на расчленетиот промет, како што се:

- средства примени од основачите (освен од граѓани) при основањето на основна организација на здружен труд, на заедница односно организација;

- пренос на сопствени средства врз жиро-сметка (резерви, заедничка потрошувачка и други фондови и издвоени средства), вклучувајќи ги и средствата од девизната сметка на тој корисник на општествени средства, што се користат како заем за исплата на лични доходи или други втасани обврски во недостиг на средства на жиро-сметката;

- покривање на загуби односно вишок на расходите по завршната сметка во претходната година од средствата на резерви на корисниците на општествени средства (сопствени);

- уплати од продадени основни средства на други корисници на општествени средства;

- надомести примени по основ на осигурување за штети настанати врз основните средства односно врз средствата за заедничка потрошувачка;

- прилив на средства по основ на рефундација на извршени исплати од средствата на корисниците на општествени средства за сметка на општествено-политичка заедница (надомест на лични доходи за време на воена вежба, истражен затвор и сл., надомест на име боречки додаток и др) односно од средствата на самоуправните интересни заедници (надомести на лични доходи за време на отсуствување од работа поради спреченост поради болест, повреда при работата или професионално заболување, надомест наместо личен доход на бремени жени, мајки доилки и сл.) и др.;

- рефундација, врз товар на инвестиционен кредит, на привремена исплати за инвестиции од жиро-сметка;

- дознаки на сметките на корисниците на општествени средства во динарска противредност, наместо дознаки на девизи со задржување на девизните права, при откупот на девизи од корисниците на општествени средства и од сметката на овластената банка на сметката на корисникот на општествени средства овластен менувач за предадени откупени девизи.

Кај основните организации на здружен труд од областа на стопанството и основните организации на здружен труд од општествените дејности со шифрата 19, покрај износите од став 1, се обележуваат и:

- преноси помеѓу основните организации на здружен труд без обврска за враќање, што не влегуваат во вкупниот приход на примателот, а не се врзани за санација и покривање на загуба (што се обележува со шифрата 12). На пример, пренос на средства од соинвеститорот, за изградба на инвестициони објекти од заеднички интерес без обврска за враќање и сл.;

- прилив на средства за здружување заради остварување на вкупниот приход односно на доходот;

- враќање од сметката на интерната банка на здружените средства заради меѓусебно кредитирање на членовите на интерната банка, одржување на тековната ликвидност, односно на средствата за намирување на обврските за сметка на членовите на интерната банка

#### **Издавања**

#### *Шифра 30 – Плаќања на други корисници на општествени средства по основ на набавка на материјали, извршени услуги и купување на трговски стоки*

11. Со шифрата 30 се обележуваат налозите со кои се врши исплата на други корисници на општествени средства за:

- материјал (суровини, помошен материјал, канцелариски материјал, ситен инвентар, амбалажа, полупроизводи, гориво и мазиво, набавена енергија и сл.) во врска со работењето на корисниците на општествени средства, вклучувајќи го данокот на промет, царината, царинските такси и други давачки што се однесуваат на набавката на тој материјал (освен по основ на материјалот за инвестиции);

- тековно и инвестиционо одржување на средствата за работа;

- производствени услуги на други, поправки и одржување на материјалните блага, сообраќајни услуги, ПТТ услуги, услуги на монтажа (освен за инвестиции) и други услуги што ги вршат организациите на здружен труд од областа на стопанството и производствените основни организации на здружен труд во состав на нестопански организации на здружен труд;

- други материјални трошоци, како што се трошоците за доработка, преработка и манипулација на материјали и стоки, трошоци за доставување при набавка на материјали и стоки, трошоци за испраќање на производи и стоки, трошоци за учествување на саеми, изложби и сл.;

- непроизводствени услуги што ги извршиле организациите на здружен труд од општествените дејности, ако работата по тој основ е извршена за тековните потреби на материјалното производство, а е непосреден услов за работата на организацијата;

- трошоци што временски се разграничуваат;
- издатоци за посебна работна облека и обувки;
- вонредни расходи, како што се: трошоци за судски спорови, трошоци предизвикани од виша сила, надомест на други лица, денгуби, пенали и сл.;

- издатоци сторени заради освојување на ново производство за истражување и за откривање на рудно и минерално благо;

- издатоци за тековните потреби на стручното образование (школување на работници, специјализација, учество на стручни советувања, научни и стручни екскурзии и др.).

Кај средства за заедничка потрошувачка со шифрата 30 се обележуваат издатоците што претставуваат непосредно трошење на средства, како што се: трошоци за превентивно осигурување на работниците, закупнина за предмети на заедничката потрошувачка, издатоци за одржување на објектите на заедничката потрошувачка, набавка на реквизити за рекреација на работниците, членарини за рекреација (користење на базени, сопствени терени и сл.), претплати за културни приредби, театри и слични манифестации.

#### *Шифра 31 – Исплати на населението за производи и извршени услуги*

12. Со шифрата 31 се обележува „задолжувањето“ од налозите му со кои се вршат исплати од средствата на корисниците на општествени средства на населението по основ на набавка на материјали и стоки односно на извршени инвестициони услуги во готово, на благajnите кај корисниците на општествени средства или со пренос врз жиро-сметките и други сметки на граѓаните кај банки или кај штедно-кредитни организации, и тоа:

- откуп на земјоделски и шумски производи, добиток за колење, сточарски производи, лековити растенија и сл.;

– купување на производи од земјоделците и од други лица од нивното споредно занимање (плетарски производи, изработки од дрво, вар, камен, песок и др.), производи на домашни ракотворби кога не е заснован работен однос и сл.;

– сторени услуги како споредно занимање на земјоделците (транспортни услуги и др);

– преземени занаетчиски производи односно извршени занаетчиски, транспортни и други производствени и непроизводствени услуги од лица што тие работи ги вршат како самостојна професионална дејност со средства во индивидуална сопственост на граѓани.

Со шифрата 31 се обележуваат нето-исплатите на земјоделците во кооперативни односи кога не здружиле труд во рамките на основната организација на здружен труд за кооперација – дадени аванси во пари и исплати на разликата помеѓу вредноста на предадените стоки и примените аванси во пари, натура или услуги.

Со шифрата 31 се обележува и налогот „задолжувања“ со кој се врши уплата на запрените износи на даноците, придонесите и други обврски на населението по налог на даночниот орган – при завршка на сметката за продадени стоки и сторени услуги на корисниците на општествени средства, бидејќи не се содржани во налозите со кои се извршени нето-исплатите од ст. 1 и 2 (непосредно на благатајната со пренос врз жиро-сметката и др.). На тој начин се постигнува евидентирање на полниот износ што му припаѓа на населението за обврските по тие договори односно на полниот износ на трошоците кај корисниците на општествени средства по тие основи. „Одобрението“ од овие налози не се обележува со шифра на расчленетиот промет. Уплатите на населението по основ на даноци и придонеси и други обврски за општа, заедничка и друга потрошувачка се обезбедуваат во евиденциите на уплатните сметки на тие приходи.

*Шифра 32 – Надомести на населението за извршена работа или по основ на други права од работен однос*

13. Со шифрата 32 се обележуваат следните исплати:

– надомест за извршени повремени и привремени работи според одредбите на самоуправната спогодба на организациите, согласно републичкиот односно покраинскиот пропис за работните односи, вклучувајќи ја работата на аквизитерите и продавачите на печат со кои не е заснован работен однос;

– авторски хонорари;

– надомест на ученици и студенти за време на практична работа и надомест на странски студенти;

– плати на странски работници врз основа на меѓународни спогодби за размена;

– разлика меѓу личниот доход во земјата и во странство, надомест за брачниот другар и други слични издатоци што им се исплаќаат на лица на работа во странство;

– надомест за задолжителни дежурства;

– надомест за работа на осудени лица во казнено-поправни домови односно на малолетни лица во воспитно-поправни установи и во нивни стопански единици;

– посебни надомести на судии поротници и на судски вештачи;

– дневници и трошоци за превоз за службени патувања во земјата;

– теренски додатоци за време на работа и престој на терен;

– надомест за одвоен живот од семејството и надомест за селидбени трошоци;

– надомест за сместување и исхрана на бродови, во возови и авиони и личните превозни средства за време на патување;

– надомест на трошоци за превоз на работници на работа и од работа;

– надомест на трошоци за исхрана на работници на определени работи во врска со ХТЗ на работа, за засилена исхрана на летачкиот персонал и сл.;

– исхрана на работници – топол оброк (само дел во пари);

– испратнина при заминување во пензија (од средствата издвоени за лични доходи или од средствата за заедничка потрошувачка);

– лични примања од средствата за заедничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, школарина и други издатоци за стручно оспособување на работниците).

Со ова се опфатени само директните исплати на населението – во готово или со пренесување врз тековни и други сметки на граѓаните. Делот од овие примања што се јавува како плаќање меѓу корисници на општествени средства (за превоз во јавниот сообраќај и др.) не се обележува со шифрата 32.

*Шифра 35 – Платени камати, осигурувања и слично*

14. Со шифрата 35 се обележуваат платените износи по основ на договорните обврски и тоа:

– исплати на дел од доходот за работната заедница;

– камати на кредити;

– премии на осигурување и реосигурување;

– провизии и други надомести за банкарски услуги и услуги на платниот промет;

– обврски од заедничкото работење спрема странски договорачи, како и добивка на странски лица;

– други договорни обврски (казнени камати и др.) преземени и регулирани со договорите.

*Шифра 38 – Издвојувања за општа, заедничка и друга потрошувачка*

15. Кај сите корисници на општествени средства со шифрата 38 се обележува „задолжувањето“ од налозите со кои се врши уплата на:

– даноци и придонеси од доходите утврдени со пропис на општествено-политичките заедници или со одлука на самоуправните интересни заедници врз основа на овластувањата од прописите;

– даноци и придонеси од личните доходи и од личните примања што се евидентираат на шифрите 32 и 43;

– придонес за користење на градско земјиште;

– воден придонес;

– додатен придонес за социјално осигурување;

– други даноци и придонеси;

– оданочување на трошоците за репрезентација и на дневниците за службени патувања над определен износ;

– други законски обврски регулирани со прописи;

– придонеси и членарини на комори, општи и деловни здруженија и заедници;

– придонес во Титовиот фонд за стипендирање на млади работници и работнички деца;

– камати за ненавремена уплата на даноци и придонеси.

*Шифра 40 – Исплатени чисти лични доходи и надомести на чисти лични доходи*

16. Со шифрата 40 се обележуваат следните чисти лични доходи и надомести на чистите лични доходи:

– чисти лични доходи од работен однос за извршена работа во потполно, непотполно или скратено работно време, односно за работа подолга од полното работно време (продолжена работа) утврдени според мерилата од самоуправната спогодба за распределба на личните доходи на организацијата односно на работната заедница во вид на аконтација или по пресметка – вклучувајќи ги и примањата по основ на минатиот труд и за зголеменото

учество во распределбата на средствата за лични доходи по основ на работа подолга од полното работно време, за работа во денови на државни празници и работа ноќе;

– надомест на чисти лични доходи за денови на државен празник, годишен одмор и боледување до 30 дена;

– надомест на чисти лични доходи за време на стручно образование и усовршување на кое работникот го упатува организацијата;

– надомест на чисти лични доходи за други отсуствувања од работа утврдени со закон и со самоуправниот општ акт во согласност со законот (отсуство до 7 дена поради стапување во брак, породување, потешка болест или смрт на член на потесно семејство и сл.; отсуство над 7 дена заради стручно оспособување, полагање стручни испити и др.; прекин на работата без вина на работникот; во случај на заминување на сојузна или републичка младинска акција);

– надомест на чисти лични доходи за време на привремено оддалечување од основната организација односно работната организација;

– чисти лични доходи на земјоделските производителни што го здружиле трудот во рамките на основните организации на здружен труд на кооперанти;

– чисти лични доходи на трговските патници, аквизитерите и продавачите на печат што засновале работен однос – делот што влегува во основицата за пензиско и инвалидско осигурување;

– чисти лични доходи по извршена одлука на: надлежниот суд, во случај на работен спор, надлежниот самоуправен орган во случај на ослободување од одговорност на лица што биле привремено оддалечени од основната организација односно работната заедница и сл.;

– чисти лични доходи за работа според посебни договори на лицата кои работат полно работно време кај друга организација (дополнителна работа) и на пензионерите.

Исплатите на чистите лични доходи и надоместите наведени во оваа точка се евидентираат во моментот на исплатата.

При исплатата во готово со шифрата 40 се обележува готовински чек со кој се подигнува готовина за оваа исплата, а при исплатата на тековна или жиро-сметка односно штедна книшка – „задолжувањето“ од налогот со кој се извршува тој пренос на товар на сметката на исплатувачот. „Одобрението“ од овие налози не се шифрира.

Со шифрата 40 се обележува и „задолжувањето“ од налозите со кои се уплатуваат извршените запирања при исплатата на личните доходи. „Одобрението“ од овие налози се обележува согласно со карактерот на извршеното запирање, на пример:

– уплатите за запрена членарина на општествено-политичките организации или на општествените организации – со шифрата 15;

– уплатите на самопридонес што се уплатува на сметките на месните заедници, самоуправните интересни заедници и на други корисници на општествени средства – со шифрата 15;

– отплатите по кредити од заедничката потрошувачка – со шифрата 18;

– отплатите по кредити што им се пренесуваат на небанкарски организации – со шифрата 18.

Со шифрата 40 се обележуваат надоместите на чистите лични доходи што не ги товарат средствата за лични доходи на исплатувачот, и тоа:

– надомест на чистите лични доходи за време на воена вежба и извршување на задачи на општонародната одбрана;

– надомест на чистите лични доходи за загубена заработка поради учество во работата на самоуправните органи (самоуправни интересни заедници и др.), во работата на судот како судија-поротник, сведок и др. (без посебни надомести на судиите-поротници и надомести на вештаците);

– надомест на чистите лични доходи за ослободени лица што биле во притвор.

Налозите со кои се рефундираат овие исплати се обележуваат на „одобрението“ со 19, а на „задолжувањето“ со 99.

Исплатата на посебен надомест на работник кој со иновација и рационализација или со друг вид творештво придонесол за зголемување на доходот на целата организација, се обележува исто така со шифрата 40.

*Шифра 43 – Исплати на населението по основ на социјално осигурување, солидарност, боречки права и друго*

17. Со шифрата 43 се обележуваат исплатите на стипендии (без обврска за враќање или во вид на кредит и заем) од средствата на основните организации на здружен труд и на работните заедници и на стипендии преземени со спогодба и договор.

Со шифрата 43 се обележуваат исплатите од средствата на заедничката потрошувачка по основ на солидарност (помош на болни членови, помош во случај на смрт на работник или на член на неговото семејство, трошоци за работниците испратени на рекреација, климатско лекување, закрепнување, одмор и сл.).

*Шифра 51 – Запрени даноци на промет на производи и извршени услуги, други запрени надомести, придонеси и слично*

18. Со шифрата 51 се обележува „задолжувањето“ од налогот за уплата на:

– запрен данок на промет при реализација на производи (стоки) и услуги кои, според одредбите на Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот во организациите на здружен труд, не влегуваат во вкупниот приход;

– платени комунални такси за престој во туристички места, како и други надомести што се исплаќаат со продажната цена и кои се опфатени во предадените пазари (надомест на разликата во малопродажната цена на бензинот и гасното масло, филмски придонес од надоместот за изнајмени филмови и сл.).

Со шифрата 51 се обележува и налогот за уплата на затезната камата поради ненавремена уплата на приходите наведени во претходниот став.

*Шифра 70 – Исплати за инвестиции меѓу корисниците на општествени средства*

19. Со шифрата 70 се обележуваат исплатите од сопствените средства на корисниците на општествени средства – инвеститори на други корисници на општествени средства за инвестиции во основни средства (градби, опрема и друго).

Со вложувањата во градежни објекти се опфатени вложувањата за градежни и занаетчиски работи при изградбата (изработката), доградбата и адаптацијата односно реконструкцијата на објекти и изведувањето на работи, и тоа:

– сите видови згради (индустриски, управни и трговски згради, складови, депоа, гаражи и сл.);

– високи печки, рударски подземни работи и објекти на хидроелектрани (брани, резервоари и сл.);

– мелиорациони работи;

– станбено-комунални објекти;

– објекти на културата и социјалната заштита.

Со вложувањата во домашна и увозна опрема, покрај набавната цена се опфатени и зависните трошоци на набавката (трошоци за доставување и монтажа, царина и други давачки при увозот и сл.).

Со другите исплати за инвестиции се опфатени:

– садници, приплоден и работен добиток (освен добиток за колење), како и подигање на нови садници за пошумување на голини;

– изработка на инвестициони елаборати и идејни проекти, трошоци за стручни експертизи, технички преглед и прием на градежни објекти (колаудација) и сл.;

– откуп на патенти, лиценци, изуми и научни откритија и други права;

– вложувања во туѓи основни средства и др.

Покрај непосредните исплати, за наведените инвестиции на оваа шифра се евидентираат и дадените аванси за градежни објекти, за домашната и увозната опрема и др.

#### *Шифра 71 – Чисти лични доходи исплатени од средствата на инвеститорите*

20. Со шифрата 71 се обележуваат чистите лични доходи исплатени од средствата на инвеститорите, како што се: исплати на чисти лични доходи на работниците при изведување на инвестиционите работи во сопствена режија, за надзор над работите што ги изведуваат други изведувачи, без оглед на тоа дали со тие работници е заснован работен однос на неопределено или определено време или се ангажирани со посебен договор за дополнителна работа.

Што се смета како чист личен доход е објаснето кај шифрата 40.

На начинот од став 1 постапуваат сите исплатувачи на личен доход – инвеститори, без оглед на тоа дали се организирани како организација на здружен труд во основање (изградба), како посебна работна единица или на друг начин.

#### *Шифра 72 – Други надомести на населението од средствата на инвеститорите*

21. Со шифрата 72 се обележуваат надоместите на граѓаните според посебни договори и други исплати во готово на благajните на инвеститорите, по пошта или со пренесување на жиро-сметките и на други сметки на граѓаните, и тоа:

– надомест за изработка на инвестициона и техничка документација и надомест на членовите на комисиите за колаудација;

– награди по распишани конкурси за идејни и други решенија (за инвестиции);

– авторски хонорари за изработка на студии, идејни и главни проекти, за откупени или по порачка изработени уметнички дела и сл.;

– надомест за извршена работа и сторени услуги што им е исплатен на индивидуални занаетчи и на други самостојни занимања за изведени градежни работи, завршени работи во градежништвото, вградена опрема или монтажа, извршен превоз и други работи изведени за инвеститорите врз основа на договор за дело (со личен труд со средства во сопственост на граѓани);

– надомест за купен приплоден и работен добиток (освен добиток за гоеење и колење), за садници на долгогодишни насади и за други основни средства што се производ на нивната работа;

– надомест за купени градежни објекти и опрема, која не е производ на нивната работа;

– надомест за откупени и експроприрани градежни и земјоделски земјишта, надомест на име разлика во бонитетот на земјиштето при арондација, надомест на земјоделците за земјиште предадено на земјоделска задруга или на друга земјоделска организација, надомест на име отплата на влогот на основачите на договорна организација на здружен труд односно на основачите на задруги и други отштети врзани за инвестиционите работи без посредство на изведувачите на работите.

Ако за реализација на наведените работи, договори со индивидуалниот сектор склучил корисник на општес-

твени средства како изведувач на работите, исплатите на настанатите обврски врз товар на деловните средства на изведувачот се обележуваат со шифрата 51.

Кога договорот за изработка на инвестициона и техничка документација, на работи на надзор на инвестиционите работи и колаудацијата е склучен со специјализирана организација за вршење на тие работи, исплатите по тие договори се сметаат како непосредни исплати за инвестициите меѓу корисниците на општествени средства и кај инвеститорот се обележуваат со шифрата 70, а кај корисникот на општествени средства сторителот на услуги – со шифрата 11.

Ако од бруто износот на договорениот надомест се врши запирање на даноци и на други обврски на населението, согласно со прописите или по налог на даночниот орган (при заверување на сметката) налогот со кој се врши уплата на запрениот данок исто така се обележува со шифрата 72. На истиот начин се постапува и со налогот со кој се врши исплата на данокот на промет на недвижности кога корисникот на општествени средства, како купувач, со договор се обврзува дека таа уплата ќе ја изврши наместо граѓанинот – продавач.

Тоа значи дека со шифрата 72, покрај налогот за „задолжувања“ со кој се врши исплата на нето износот на населението, се обележува и налогот за уплата на запрените даноци и придонеси. На тој начин се обезбедува евидентирање на договорениот бруто-износ на надоместот.

Уплатата на запреен данок и придонес како уплата на населението се евидентира преку уплатните сметки.

#### *Шифра 82 – Издвојување на средства за станбена изградба*

22. Со шифрата 82 се обележува налогот за „задолжувања“ со кој се врши издвојување на средства за станбена изградба од доходот и од чистиот доход на организациите на здружен труд и на работните заедници односно од личните доходи на работниците. Височината на обврските и формите на издвојување за станбена изградба се регулираат со самоуправниот општ акт со кој се утврдуваат основите и мерилата според кои се врши распредување на чистиот доход на организациите на здружен труд односно со самоуправната спогодба со која се уредуваат основите и мерилата за стекнување на доходот на работните заедници, согласно со прописите на републиките односно на автономните покраини за финансирање на станбената изградба.

Со шифрата 82 се обележува и налогот за „задолжувања“ со кој се издвојуваат средства заради создавање поповолни услови за изградба на станови за потребите на определени категории работни луѓе и за работниците во оние органи кои за таа цел не располатаат со потребни средства (за солидарна изградба), како и за надомест на дел од станарината на одделни категории корисници на станови.

#### *Шифра 93 – Враќање на заеми и отплати на кредити*

23. Со шифрата 93 се обележуваат износите на вратените кредити и на заемите на банките и корисниците на општествени средства според основите примени и евидентирани на шифрата 13, без оглед на тоа во која година е користен кредитот односно заемот. Платените камати и провизиите по овие основи се обележуваат со шифрата 35.

Кај организациите на здружен труд што располагаат со средства со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација, со шифрата 93 се обележуваат вратените кредити (заеми) на интерната сметка на друга организација на здружен труд во согласност со самоуправната спогодба.

**Шифра 96 – Исплати на населението на лотарија, осигурување и слични примања**

24. Со шифрата 96 се обележуваат исплатите на населението на нето-износите на добивките од игри на среќа (југословенска лотарија, лото, спортска прогноза) односно од други игри на среќа што ги организираат организациите за физичка култура и други организатори – по одбивањето на запрениот данок.

Налогот со кој се уплатува запрениот данок се обележува со шифрата 38.

**Шифра 97 – Исплати на корисници на општествени средства на населението според други основи**

25. Со шифрата 97 се обележуваат следните исплати на населението од сметката на корисниците на општествени средства:

- закупнина (за земјиште, деловни простории, опрема и др.), станарина и сл.;
- надомест за употреба на лични средства за работа кога се работи надвор од просториите на организациите на здружен труд (на „сиц“) односно на земјоделците кога ќе го здружат трудот во рамките на организацијата на здружен труд на кооперанти;
- надомест за стоки продадени преку комисиони дуќани;
- надомест за станови купени од граѓани, кои не се нивни производ а за исплатувачот не претставува инвестиција;
- надомест на лица за кои дополнително ќе се утврди дека немало основ да бидат осудени;
- други отштети за штети сторени со вршење на службена должност.

**Шифра 98 – Пласмани на сопствените средства**

26. Со шифрата 98 се обележуваат пласманите на сопствените средства кои кај примањата се обележуваат со шифрата 18, и тоа:

- износи уплатени по основ на задолжителен заем за развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово;
- издвојувања според републичките прописи во фондите за развој на стопански недоволно развиените подрачја во рамките на републиката;
- издвојувања во заедничките резерви на организациите на здружен труд и здружување на средства на резервите на ниво на работната организација, сложената организација на здружен труд и самоуправната интересна заедница;
- орочување на средства и вложување на средства во фондот на основачите на банка;
- пренесени деловни средства по основ на здружувањето заради заедничко работење и друго;
- вложувања во обврзници и други хартии од вредност;
- запишани заеми од деловните средства;
- налог за „задолжувања“ со кој обврската је плаќа гарантот односно авалот, кога тоа не е банка;
- пласмани на населението;
- други пласмани.

Кај организациите на здружен труд кои располагаат со средства со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација, со шифрата 98 се обележува „задолжувањето“ од интерниот налог со кој се пренесуваат средства на интерната сметка на друга организација на здружен труд при меѓусебно кредитирање на организациите на здружен труд кои ја користат жиро-сметката на истата работна организација во согласност со самоуправната спогодба.

Со шифрата 98 се обележуваат и преносите по основ на ограничувањата и задолжителните издвојувања по инвестиции, како што се: определени износи за формирање на дополнителни средства за изградба на електроенергетски објекти, задолжителни депозити, како и други ограничувања по инвестиции што се определуваат со посебни прописи и општествени договори или со самоуправни спогодби.

**Шифра 99 – Други издвојувања меѓу корисниците на општествени средства**

27. Со шифрата 99 се обележуваат износите (преносите и издвојувањата) за кои во распоредот на шифрите на расчленетиот промет не е предвидена посебна шифра. На оваа шифра се обележуваат и враќањата на средствата кои при уплатите се обележуваат со шифрата 19.

Со шифрата 99 се обележува пренесувањето на средствата врз интерната банка заради меѓусебно кредитирање на членовите на интерната банка, одржување на тековната ликвидност и за намирување на обврските за сметка на членовите на интерната банка.

Со шифрата 99 се обележува: враќањето на привремените заеми користени за намирување на втасаните обврски ако на жиро-сметката нема доволно средства (од средствата на резервите и од други издвоени средства).

На истиот начин се евидентираат и исплатите од сопствените средства на инвеститорите, кои не претставуваат непосредно вложување во основни средства, односно не ја зголемуваат вредноста на основните средства во изградба (пренос врз друг корисник на општествени средства заради заедничко вложување без обврска за враќање, пренос врз посебна сметка заради обезбедување средства според прописите на републиките и автономните покраини односно обезбедување на плаќањето според Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства и сл.) освен ограничувањата и депозитите наведени кај шифрата 98.

Со шифрата 99 кај сите корисници на општествени средства се обележуваат налозите за отплата на кредити за основни средства и опрема, налозите за издвојување средства на посебни сметки согласно со распределбата на средствата по завршаната сметка (во резерви и друго), преносите меѓу истовидни фондови, како и други слични издвојувања односно преноси.

Со шифрата 99 се обележуваат и преносите на динарската противвредност на сметката на банките заради извршување на девизни плаќања во границите на остварените девизни права, издвојувањата при купување девизи, без оглед на основот според кој се стекнува правото на купување девизи, како и враќањето на заемите користени за намирување на втасаните обврски ако недостигаат динарски средства.

Согласно со тоа, кај средствата за заедничка потрошувачка со шифрата 99 се обележува преносот на парични средства од овие сметки при здружувањето за станбена изградба, без оглед на тоа дали е во прашање задолжително здружување или тоа се прави врз основа на одлука на самоуправните органи на корисниците на општествени средства – на ниво на работната организација и сложената организација на здружен труд, во самоуправната интересна заедница за станбена изградба или со други корисници на општествени средства и др.

Со шифрата 99 се обележуваат и преносите на динарската противвредност на сметката на банките заради извршување на девизни плаќања во границите на остварените девизни права, издвојувањата при купување девизи, без оглед на тоа по кој основ се стекнува правото на купување девизи, како и враќањето на заемите користени за намирување на втасаните обврски во случај ако недостигаат динарски средства.

614.

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 во врска со став 3 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/75), по прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА ЗА РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА СТАН

1. Во Одлуката за мерилата за рационално користење на стан („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/79 и 25/83) во точка 3 став 2 по зборовите: „освен кујната,” се брише запирката и зборот: „трпезаријата”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02/2-1270/15-84  
30 мај 1984 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на Заедницата  
за домување,  
Здравко Шево, с. р.

615.

Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ објавува

### РЕЗУЛТАТ

#### ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО

I. Изборот е одржан од 25 септември до 8 октомври 1984 година во сите собранија на општините на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

На седниците на собранијата на општините присустваа 1.570 делегати, од вкупно 2.444.

Кандидатот од Листата на делегатите објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/84,

Фазли Кабаши, доби вкупно 1.551 глас.

Неважечки гласачки ливчиња имаше 14.

II. Покраинската изборна комисија на САП Косово, на седницата одржана на 10 октомври 1984 година, утврди дека, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Фазли Кабаши, роден 1935 година, Албанец, работник на ОЗТ „Кооперими” - Ораховац.

Бр. 135  
22 октомври 1984 година  
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар  
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,  
Таня Таня, с. р.

616.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Саборот на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Собранието на САП Војводина, Собранието на САП Косово, Сојузната конференција на ССРНЈ, Републичката конференција на ССРН на Босна и Херцеговина, Републичката конференција на ССРН на Македонија, Републичката конференција на ССРН на Словенија, Републичката конференција на ССРН на Србија, Републичката конференција на ССРН на Хрватска, Републичката конференција на ССРН на Црна Гора, Покраинската конференција на ССРН на Војводина, Покраинската конференција на ССРН на Косово (во натамошниот текст: учесници), врз основа на претходните консултации и согласноста на органите на кои се однесува овој општествен договор, склучуваат

### ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

#### ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

#### I. ОСНОВНИ НАЧЕЛА

1. Со овој општествен договор се уредуваат заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и на другите примања и надомести на определени материјални трошоци на функционерите во органите на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации и се обезбедува нивна единствена примена во согласност со правата и обврските на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации.

2. Согласно со уставното начело дека трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот, со заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи на функционерите се обезбедува личниот доход на функционерот да се заснова врз вкупниот придонес што, со својот тековен и минат труд, го дал за остварувањето на функциите на органите и за резултатите на општествениот развој во определена општествено-политичка заедница и во општеството во целост.

Заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи на функционерите и нивното доследно остварување треба да придонесуваат за натамошно унапредување на општествено-економските односи, и за развој на политичкиот систем на социјалистичкото самоупраување, а посебно за остварување и развој на делегатскиот систем, развивање на колективната работа, одлучувањето и одговорноста, како и за депрофесионализација на вршењето на политичките функции.

3. Во согласност со своите надлежности и одговорности, учесниците ќе обезбедуваат доследно применување на заедничките основи и мерила, уредени со овој општествен договор, во сите органи во кои се вршат функциите на кои се однесува овој општествен договор.

Учесниците се согласни да обезбедуваат заедничките основи и мерила, уредени со овој општествен договор, да се применуваат во органите на сите општествено-политички заедници и на сите општествено-политички организации.

Единствено остварување на заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи на функционерите учесниците обезбедуваат со постојана соработка и консултации за примената и натамошното унапредување на тие основи и мерила.

4. Овој општествен договор се однесува на определени функции што се предвидени со уставот, законот, статутот или со одлука на собранието на општествено-поли-

тичката заедница, односно со статутот или со одлука на највисокиот орган на општествено-политичката организација, за кои со тој општ акт е утврдено дека постои ограничување на повторниот избор, односно именување на тие функции.

Листата на функциите од став 1 на оваа точка на кои се однесува овој општествен договор се утврдува, тргнувајќи од рестриктивниот пристап во определувањето на функциите, и е составен дел на општествениот договор во општествено-политичката заедница.

5. Учесниците се обврзуваат дека, на начинот утврден со своите општи акти, ќе ја известуваат јавноста за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања и за личните доходи и другите примања на функционерите утврдени врз основа на овој општествен договор.

6. Учесниците се согласни дека заедничките основи и мерила уредени со овој општествен договор поблиску ќе ги разработат со општествен договор во општествено-политичката заедница.

Учесниците се согласни дека органите на кои се однесува овој општествен договор со својот општ акт ќе ги уредат основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања и надомести на определени материјални трошоци на функционерите во тие органи, во согласност со заедничките основи и мерила уредени со овој општествен договор и со општествениот договор во општествено-политичката заедница.

## II. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ

### 1. Утврдување на вкупните средства за лични доходи на функционерите

7. Средствата за лични доходи на функционерите му се обезбедуваат на секој орган во вкупен износ, врз основа на соодветните акти на општествено-политичката заедница, односно на општествено-политичката организација, во согласност со заедничките основи и мерила уредени со овој општествен договор.

8. Вкупниот износ на средствата што се обезбедува за лични доходи на функционерите зависи од:

- оцената на вредноста на работите и задачите што се содржина на функцијата;
- оцената на вкупниот придонес што функционерот со својот тековен и минат труд го дава за остварувањето на функциите на органот и заедничките резултати во развојот на определена општествено-политичка заедница и на општеството во целост.

#### а) Оценка на вредноста на работите и задачите што се содржина на функцијата

9. Вредноста на работите и задачите што се содржина на функцијата се утврдува во зависност од:

- општествено-политичкото значење на работите и задачите;
- сложеноста и обемот на работите и задачите;
- општествената одговорност за вршење на работите и задачите.

10. При оценувањето на општествено-политичкото значење на работите и задачите што се содржина на функцијата се земаат предвид:

- карактерот на работите и задачите, во зависност од тоа дали со вршењето на работите и задачите предимно се учествува во утврдувањето на политиката или во вршењето на извршните односно управните функции или на други соодветни функции;

- значењето на работите и задачите, во зависност од тоа дали тие се вршат во пошироката или во потесната општествено-политичка заедница, односно во соодветната општествено-политичка организација;

- општествено-политичкото искуство и стручната способност и искуството потребни за вршење на работите и задачите.

При оценувањето на сложеноста и обемот на работите и задачите се земаат предвид:

- видот на работите и задачите;
- обемот и интензитетот на работите и задачите.

При оценувањето на општествената одговорност за вршењето на работите и задачите се земаат предвид:

- личната и колективната одговорност за вршењето на работите и задачите;
- самостојноста во вршењето на работите и задачите.

11. Со општествен договор во општествено-политичката заедница се утврдува начинот на изразување на вредноста на работите и задачите што се содржина на функцијата.

12. Односот помеѓу највисоката месечна аконтација на личниот доход за вршење на работите и задачите што ја сочинуваат содржината на определена функција во општествено-политичката заедница и просечниот личен доход на работниците во стопанството на таа општествено-политичка заедница може да биде најмногу пет спрема еден.

Месечната аконтација на личниот доход за вршење на работите и задачите што се содржина на функцијата во републиката, односно во автономната покраина не може да биде утврдена така што да биде повисока од месечната аконтација на личниот доход за вршење на работите и задачите што ја сочинуваат содржината на соодветната функција во федерацијата.

Учесниците се согласни да обезбедат да се утврди ваков однос и помеѓу аконтацијата на личните доходи на функционерите во општествено-политичките заедници во рамките на републиките, односно на автономните покраини и аконтациите на личните доходи на функционерите во републиките, односно во автономните покраини.

#### б) Оценка на вкупниот придонес на функционерите

13. Вкупниот придонес на функционерите за остварувањето на функциите на органот и за заедничките резултати во развојот на определена општествено-политичка заедница и на општеството во целост се оценува во периодите утврдени во општествено-политичката заедница, а најмалку еднаш годишно.

14. Паричниот израз на вкупниот придонес на функционерите се утврдува во согласност со политиката на општествено-економскиот развој што се однесува на движењето на општата и заедничката потрошувачка во општествено-политичката заедница.

Паричниот израз на вкупниот придонес на функционерите се утврдува во зависност од порастот на општествениот производ и на доходот и од порастот на општествената продуктивност на трудот остварени во општествено-политичката заедница, водејќи сметка за движењето на просечните лични доходи на работниците во стопанството на општествено-политичката заедница.

15. При утврдувањето на паричниот израз на вкупниот придонес на функционерите се обезбедува средствата за лични доходи утврдени по таа основа да растат побавно од доходот во стопанството на општествено-политичката заедница.

### 2. Утврдување на личните доходи на функционерите

16. На функционерот му припаѓа личен доход кој служи за задоволување на неговите лични потреби, како и за задоволување на заедничките и општите општествени потреби што се намираваат од неговиот личен доход, а се утврдува според поединечниот придонес што функционерот го дал со својот тековен труд (дел од личниот доход по основа на тековниот труд) и минат труд (дел од личниот доход по основа на минатиот труд) и во зависност од резултатите од работата на органот во кој функционерот ги врши работите и задачите што се содржина на функцијата.



Поединечниот придонес на функционерот во смисла на став 1 од оваа точка се утврдува според непосредниот придонес што тој го дал за извршувањето на работите и задачите утврдени со програмата за работа на органот во кој ја врши функцијата и другите извршни работи и задачи што ја сочинуваат содржината на функцијата, во рамките на вкупните средства за лични доходи утврдени во согласност со овој општествен договор.

17. Делот од личниот доход по основа на тековниот труд се утврдува во зависност од општествено-политичкото значење на работите и задачите што се содржина на функцијата, сложеноста и обемот на тие работи и задачи и општествената одговорност за нивното вршење, во смисла на точ. 9 и 10 од овој општествен договор.

Делот од личниот доход по основа на тековниот труд се утврдува и во зависност од резултатите од трудот на функционерот во извршувањето на работите и задачите утврдени со програмата за работа на органот во кој ја врши функцијата и од другите работи и задачи што ја сочинуваат содржината на функцијата.

Вредносното изразување на делот од личниот доход по основа на тековниот труд се утврдува со оценка, врз основа на мерилата според кои се утврдува тој дел од личниот доход, и се искажува во кумулативен износ.

18. Делот од личниот доход по основа на минатиот труд се утврдува во зависност од:

– оцената на вкупниот придонес што функционерот во вршењето на поранешните работи и задачи во организациите на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници, односно функции го дал за порастот на производноста на заедничкиот труд, односно на вкупниот општествен труд и за другите заеднички резултати во работата на организацијата, односно на органот во кој работел и за развојот на општествено-политичката заедница;

– времето што функционерот го поминал вршејќи ги поранешните работи и задачи, односно функции, видот, карактерот и општественото вреднување на тие работи и задачи, односно функции.

Начинот на изразување на вредноста на минатиот труд на функционерите се утврдува со општествен договор во општествено-политичката заедница.

Ако со општествениот договор во општествено-политичката заедница се утврди дека работниот стаж е еден од елементите на вредноста на минатиот труд, вредноста на минатиот труд по таа основа не може да биде изразена во однос поголем од 20% според тековниот труд.

Вкупниот износ на делот од личниот доход по основа на минатиот труд не може да биде поголем од 30% од делот на личниот доход што функционерот го остварува по основа на тековниот труд.

19. Личниот доход на функционерите се исплатува во текот на годината како месечна аконтација, а конечниот износ на личниот доход се утврдува по истекот на годината.

Ако со општествениот договор во општествено-политичката заедница е утврдено дека пресметка на личниот доход се врши и периодично, таа пресметка се врши по истекот на периодот утврден со тој општествен договор.

Месечната аконтација на личниот доход на функционерот се утврдува во рамките на вкупните средства за лични доходи на функционерите утврдени во согласност со овој општествен договор, а намалени за определен процент утврден со општествениот договор во општествено-политичката заедница, за конечно утврдување на личниот доход на функционерите.

20. Личниот доход на функционерот конечно се утврдува по оцената на резултатите на работата на органот во кој функционерот ја врши функцијата и оцената на поединечниот придонес на функционерот од надлежниот орган утврден со општествениот договор во општествено-политичката заедница.

21. При оценувањето на резултатите од трудот на функционерот заради конечно утврдување на неговиот личен доход, се земаат предвид особено елементите што не

биле разгледувани при утврдувањето на вредноста на работите и задачите што се содржина на функцијата (посебниот творечки придонес во извршувањето на работите и задачите и др.).

3. Утврдување на надоместот за вршење на работите и задачите на функционерот кој остварува личен доход во организацијата на здружен труд, односно во друга самоуправни организација или заедница

22. Функционерот кој определена функција врши како волонтер, а личниот доход го остварува во организацијата на здружен труд, односно во друга самоуправни организација или заедница, односно примањата ги остварува по друга основа, има; во случаите и под условите утврдени со соодветниот општ акт, право на надомест за вршењето на работите и задачите што се содржина на функцијата, според основите и мерилата утврдени со општиот акт на органот во кој ја врши функцијата, во согласност со заедничките основи и мерила од општествениот договор во општествено-политичката заедница.

Износот на надоместот од став 1 на оваа точка се определува во височина до 30% од износот на личниот доход за функцијата што ја врши, со тоа што заедно со износот на месечниот личен доход што функционерот го остварува во организацијата на здружен труд, односно во друга самоуправни организација или заедница, односно со примањата што ги остварува по друга основа, не може да биде поголем од личниот доход за највисоките функции во општествено-политичката заедница.

#### 4. Остварување на правото на личен доход

23. Личниот доход според основите и мерилата утврдени со овој општествен договор функционерот го остварува само за време на вршењето на функцијата.

Функционерот кој по разрешувањето од должноста не ќе преземе други работи и задачи – има право, во органот во кој ја вршел функцијата и понатаму да остварува личен доход, во износот што го остварил во последниот месец пред разрешувањето од должноста, за времето определено со закон или со одлука на собранieto на општествено-политичката заедница, односно со одлука на надлежниот орган на општествено-политичката организација, но не подолго од една година.

По исклучок, функционерот од ст. 1 и 2 на оваа точка има право да остварува личен доход за време подолго од една година од денот на престанувањето на функцијата, а најмногу шест месеци, ако во тоа време го стекнува правото на пензија.

### III. ДРУГИ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ

24. Другите примања и надомести на определени материјални трошоци на функционерите се утврдуваат според вистинските трошоци, а можат да изнесуваат и тоа:

1) дневниците за службени патувања во земјата – 10% од просечно остварениот месечен личен доход на вработените во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходната година, а во случај на признавање на трошоците за ноќевање – вкупно до 12%.

Дневниците за службено патување во странство се определуваат со закон или со одлука на надлежниот орган на општествено-политичката заедница врз основа на законот, односно со одлука на надлежниот орган на општествено-политичката организација;

2) надоместот на трошоците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели – до износот кој по еден поминат километар не може да биде поголем од 15% од продажната цена на еден литар бензин;

3) надоместот поради одвоен живот од семејството - до 80% од просечниот личен доход на работниците во стопанството во претходната година на подрачјето на општината, односно на градот во кој се врши функцијата, под условите пропишани со општиот акт на органот или на организацијата;

4) надоместот на селидбените трошоци од местото на живеењето во местото во кое се врши функцијата, а по престанувањето на функцијата до местото на преселувањето - според вистинските трошоци, врз основа на документацијата за исплата на трошоците;

5) надоместот за користење на годишен одмор - до 60% од остварениот личен доход на работниците во стопанството на општествено-политичката заедница во претходната година;

6) надоместот на трошоците за превоз во градскиот сообраќај до работното место и обратно - под условите и во износот утврдени за работниците во работната заедница на органот во кој функционерот ги врши работите и задачите што се содржина на функцијата;

7) надоместот на трошоците за општествена исхрана - под условите и во износот утврден за работниците во работната заедница на органот во кој функционерот ги врши работите и задачите што се содржина на функцијата;

8) отпремнината при одење во пензија - до три просечни лични доходи на функционерот остварени во претходното полугодие;

9) надоместот на трошоците за превоз заради посета на семејството од кое функционерот живее одвоено - до четири патувања месечно, со правдање на трошоците за превоз;

10) надоместот на трошоците за погреб на функционерот - во износ до два месечни лични доходи на умрениот функционер.

Со општествениот договор во општествено-политичката заедница можат да се предвидат и други надомести, во согласност со специфичностите и потребите на остварувањето на кадровската политика (помош во случај на подолга и потешка болест на функционерот и во случај на подолга или потешка болест или смрт на член на потесното семејство кој не остварува личен доход, пензија или други примања, право на колективно осигурување со средства на органот и сл.), под условите утврдени за работниците во работната заедница на органот во кој функционерот ги врши работите и задачите што се содржина на функцијата.

25. Со општествениот договор во општествено-политичката заедница може да се утврди другите примања и надомести на определени материјални трошоци на функционерот да не се утврдуваат во смисла на став 1 точка 24, туку во износите утврдени со самоуправниот општ акт на работната заедница на органот во кој функционерот ги врши работите и задачите што се содржина на функцијата.

26. Другите примања и надомести на определени материјални трошоци, според основите и мерилата утврдени со овој општествен договор, функционерот ги остварува за време на вршењето на функцијата, а по престанувањето на функцијата - во случаите и под условите утврдени со соодветниот општ акт.

27. Точ. 24, 25 и 26 од овој договор се применуваат до донесувањето на општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправни уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во СФРЈ.

#### IV. ПРИМЕНА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА УТВРДЕНИ СО ОВОЈ ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ВРЗ ФУНКЦИИТЕ ВО ОРГАНИТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ШТО НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ОВОЈ ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

28. Заедничките основи и мерила за утврдување на личниот доход на функционерите, утврдени со овој општествен договор, сообразно се применуваат и врз членовите на Советот на федерацијата, на советите на републиките и на советите на автономните покраини, ако е тоа утврдено со закон.

29. Делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници кои според посебните прописи имаат право на надомест на личниот доход, а не вршат некоја од функциите од точка 4 на овој општествен договор, тој надомест го остваруваат во соодветното собрание на општествено-политичката заедница, во согласност со основите и мерилата утврдени со општествениот договор во општествено-политичката заедница.

30. Во согласност со заедничките основи и мерила утврдени со овој општествен договор, со општествениот договор во општествено-политичката заедница можат да се утврдат основите и мерилата за утврдување на личните доходи на носителите на правосудните функции и на функционерите во органите на општествено-политичките заедници и во органите на општествено-политичките организации што не се опфатени со одредбата на точка 4 од овој општествен договор, на раководните работници во органите на општествено-политичките заедници, односно на соодветните работници во органите на општествено-политичките организации.

#### V. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОВОЈ ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

31. Заради обезбедување на единствено спроведување и остварување соработка на учесниците во спроведувањето на овој општествен договор, се формира комисија за следење на неговото спроведување.

Комисијата од став 1 на оваа точка има 18 членови, од кои по еден делегира секој учесник на овој општествен договор.

Комисијата од став 1 на оваа точка донесува деловник, за работата, со кој се утврдуваат нејзините задачи, начинот на конституирање и методот на работа.

32. Секој учесник може да предложи да се измени или да се дополни овој општествен договор.

Измените и дополненијата на овој општествен договор се вршат според истата постапка според која тој и се склучува.

#### VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

33. Учесниците ќе обезбедат, најдоцна до 31 декември 1984 година, да се усогласат и да се донесат соодветните општествени договори, односно други општи акти, во согласност со овој општествен договор и нивната примена да започне од 1 јануари 1985 година.

До донесувањето на општите акти со кои ќе се разработат основите и мерилата за утврдување на личните доходи на функционерите по основа на текновиот и минатиот труд, на функционерите ќе им се исплатува аконтација на личниот доход во износот утврден според одредбите на важечките општи акти.

Во органите и организациите што до 31 декември 1984 година не ќе можат да ги донесат соодветните општи акти, тие акти ќе бидат донесени најдоцна до 31 март 1985 година, со тоа што нивната примена да тече од 1 јануари 1985 година.

34. Општествениот договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на сите учесници на Општествениот договор.

Општествениот договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Белград, 10 октомври 1984 година

За Собранието на СФРЈ,

Стојан Бјелајан, с. р.  
претседател  
на Сојузниот  
собор

За Сојузната конференција  
на ССРЈ,

Марјан Рожич, с. р.  
претседател

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,

**Кемал Халиловиќ**, с. р. делегат во Општествено-политичкиот собор

За Собранието на СР Македонија,

**Живко Трајковски**, с. р. претседател на Комисијата за следење на примената на Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на личните доходи и на другите примања на функционерите во Републиката и на делегатите во Собранието на СР Македонија

За Собранието на СР Словенија,

**Јоже Маролт**, с. р. претседател на Комисијата за избор и именувања и за административни работи

За Собранието на СР Србија,  
**Милан Драговиќ**, с. р. претседател на Општествено-политичкиот собор

За Собранието на САП Војводина,

**Иван Миланковиќ**, с. р. претседател на Комисијата за надворешна политика и меѓународни односи

За Собранието на САП Косово,  
**Мушерефе Мустафа**, с. р. претседател на Административната комисија

За Саборот на СР Хрватска,  
**Милорад Вискиќ**, с. р. претседател на Општествено-политичкиот собор

За Собранието на СР Црна Гора,

**Веселин Р. Гурановиќ**, с. р. претседател на Соборот на општините

За Републичката конференција на ССРН на Босна и Херцеговина,

**Љубо Нишковиќ**, с. р. член на Републичката конференција

За Републичката конференција на ССРН на Македонија,

**Бурхан Адени**, с. р. секретар на Републичката конференција

За Републичката конференција на ССРН на Словенија,

**Геџа Бачиќ**, с. р. секретар на Републичката конференција

За Републичката конференција на ССРН на Србија,  
**Жика Радојевиќ**, с. р. претседател на Републичката конференција

За Покраинската конференција на ССРН на Војводина,

**Богдан Тамосевиќ**, с. р. член на Претседателството на Покраинската конференција

За Покраинската конференција на ССРН на Косово,

**Душан Ѓорѓевиќ**, с. р. член на Претседателството на Покраинската конференција

За Републичката конференција на ССРН на Хрватска,

**Никола Башчиќ**, с. р. секретар на Републичката конференција

За Републичката конференција на ССРН на Црна Гора,

**Немад Буќиќ**, с. р. член на Претседателството на Републичката конференција

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

### ОДЛУКА

#### ЗА ОЦЕНУВАЊЕ УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 38 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НА ЧЛ. 38 ДО 53 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Републичката самоуправни интересна заедница за насочено образование во Титоград поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување уставноста на член 38 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82 и 77/82) и на чл. 38 до 53 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службени лист СР Црне Горе”, бр. 14/83). Предлагачот смета дека оспорените законски одредби не се согласни со Уставот на СФРЈ поради тоа што со нив не е пропишано дека дел од средствата од придонесот за инвалидско осигурување им останува на работните организации, односно на други самоуправни организации и заедници во кои се остваруваат инвалидските права по основ на преостанатата работна способност утврдени со тие законски одредби.

2. Со член 38 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е пропишано правото на осигуреникот работата со работно време кое одговара на преостанатата работна способност да ја остварува во организацијата во која работел во времето на настанувањето на инвалидноста, под условите и на начинот што се утврдени со самоуправен општ акт на организацијата, во согласност со закон.

Со одредбите на чл. 38 до 53 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (Законот на СР Црна Гора) поблиску се утврдени правата на осигурениците - инвалиди на трудот од II категорија по основ на преостанатата работна способност, како и кога овие права се остваруваат во организацијата во која работил работел до денот на настанувањето на инвалидноста, случаите во кои ова право се остварува во заедницата за пензиско и инвалидско осигурување и е пропишано дека овие права се остваруваат во согласност со самоуправниот општ акт на организацијата односно заедницата, кој мора да биде во согласност со закон.

Со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, како ни со Законот на СР Црна Гора не е пропишано од кои средства се исплатуваат надоместите на кои осигурениците имаат право во врска со остварувањето на правата по основ на преостанатата работна способност. Не е пропишано дека тоа се средства од придонесот за инвалидско осигурување, чијшто дел би требало да им останува на организациите во кои осигурениците ги остваруваат правата по основ на преостанатата работна способност.

3. Со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, во смисла на член 281 став 1 точка 6 од Уставот на СФРЈ, се уредуваат основните права од пензиското и инвалидското осигурување. Согласно со таа одредба од Уставот на СФРЈ, со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е утврдено правото на осигуреникот кај кого, како инвалид на трудот, постои преостаната работна способност, да работи со работно време кое одговара на преостанатата работна способност, и тоа право, како и правото на надомест во врска со остварувањето на тоа право, да го остварува во организацијата во која работел до настанувањето на инвалидноста. Бидејќи Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување ги утврдува само основните права од тоа осигурување, тој закон не може ни да го уредува, непосредно, прашањето за надоместување на трошоците за остварување на тоа право, бидејќи тоа право поблиску се уредува со одредбите на републичките односно покраинските закони за пензиското и инвалидското осигурување, односно со самоуправните општи акти, во

согласност со закон. Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, спрема тоа, не може да се смета за несогласен со Уставот на СФРЈ поради тоа што не е пропишано надоместување на трошоците за остварување на правото на работа со скратено работно време во организациите во кои инвалидите на трудот го остваруваат тоа право.

Законот на СР Црна Гора, со одредбите на чл. 38 до 53, ги утврди случаите во кои трошоците за остварување на правото на работа според преостанатата работна способност ги надоместуваат организациите на здружен труд, односно кога тие трошоци паѓаат врз товар на заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на работниците. Освен тоа, со одредбите на самоуправните општи акти - општествените договори и самоуправните спогодби, со кои поблиску се уредува остварувањето на правата по основ на преостанатата работна способност - се решава и прашањето за средствата од кои се остварува надоместот во врска со неговото остварување и прашањето за надоместот на организациите на здружен труд во кои инвалидите на трудот го остваруваат тоа право. Според тоа, тоа е работа на уредување, во самоуправните општи акти, на односите што настануваат во остварувањето на правата на работа според преостанатата работна способност, односно на прашањето за изворите на средства што служат за исплатување на надоместот во врска со остварувањето на тие права. Затоа Уставниот суд на Југославија наоѓа дека одредбите на чл. 38 до 53 не може да се сметаат несогласни со Уставот на СФРЈ и дека нема основ за поведување постапка за оценување на уставноста на тие одредби од Законот на СР Црна Гора.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 12 септември 1984 година, врз основа на член 375 став 1 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, денес

#### О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на член 38 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување и одредбите на чл. 38 до 53 од Законот на СР Црна Гора за пензиското и инвалидското осигурување не се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател д-р Васил Гривчев и судиите: д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, Душан Штрабац, Воислав Ракиќ, Јаким Спиоровски, Славко Кухар, Радко Мочивник и Милосав Стиовиќ.

У-бр. 229/84  
12 септември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
д-р **Васил Гривчев**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и динарските пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1984 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/84, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

#### ИСПРАВКА

**НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА**

Во точка 7 став 3 наместо зборовите: „одредби под 3 и 4“ треба да стои: „одредби под 2 и 3“.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 15 октомври 1984 година.

#### СОДРЖИНА :

	Страна
605. Одлука за измена и дополние на Одлуката за основање Служба за репрезентативни објекти —	1283
606. Одлука за именување секретар на Советот на федерацијата —	1283
607. Одлука за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ —	1283
608. Одлука за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ —	1284
609. Решение за измена и дополние на Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селидбени трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци —	1284
610. Наредба за утврдување на зголемувањето на цените на мало за периодот од 1 октомври 1983 година до 30 септември 1984 година —	1285
611. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за алуминиум и легури на алуминиум —	1286
612. Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на челични шишиња за пропан-бутан-гас, со вентил —	1286
613. Упатство за податоците што работната организација, преку чија жиро-сметка основните организации на здружен труд односно работните заедници располагаат со средствата со кои управуваат, ги обезбедува и доставува до Службата на општественото книговодство месечно, заради обезбедување на општествена евиденција и вршење на информативно аналитички работи —	1286
614. Одлука за измена на Одлуката за мерилата за рационално користење на стан —	1297
615. Резултат од дополнителниот избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Автономна покраина Косово —	1297
616. Општествен договор за заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и на другите примања и надомести на функционерите во органите на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации —	1297
Одлука за оценување на уставноста на член 38 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување на чл. 38 до 53 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување —	1301
Исправка на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и динарските пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1984 година —	1302